

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од страна на Друштво со ограничена одговорност за увоз, извоз, производство, промет и услуги во промет „ДАСТО-СЕМТЕЛ“ Бјелина (Društvo sa ograničenom odgovornošću za uvoz, izvoz, proizvodnju, promet i usluge u prometu „DASTO-SEMTEL“ Bijeljina), со регистрирано седиште во Бјелина, ул. Рачанска 98, Босна и Херцеговина и “НОВА БХ” друштво со ограничена одговорност Сараево (“NOVA BH” društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo), со регистрирано седиште во Сараево, ул. Плоштад солидарност бр. 10, Босна и Херцеговина, доставено преку адвокат Божидар Милошевиќ од Скопје, на седницата одржана на ден 21.08.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Друштво со ограничена одговорност за увоз, извоз, производство, промет и услуги во промет „ДАСТО-СЕМТЕЛ“ Бјелина (Društvo sa ograničenom odgovornošću za uvoz, izvoz, proizvodnju, promet i usluge u prometu „DASTO-SEMTEL“ Bijeljina), со регистрирано седиште во Бјелина, ул. Рачанска 98, Босна и Херцеговина и “НОВА БХ” друштво со ограничена одговорност Сараево (“NOVA BH” društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo), со регистрирано седиште во Сараево, ул. Плоштад солидарност бр. 10, Босна и Херцеговина, стекнуваат заедничка контрола над трговскиот субјект „Мултиплекс Сервис БХ“ Друштво со ограничена одговорност Сараево („Multiplex Service BH“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo), со регистрирано седиште во Сараево, ул. Бранилаца Сарајева бр. 20, Босна и Херцеговина, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 28.07.2020 година а дополнето на 31.07.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од Друштво со ограничена одговорност за увоз, извоз, производство, промет и услуги во промет „ДАСТО-СЕМТЕЛ“ Бјелина (Društvo sa ograničenom odgovornošću za uvoz, izvoz, proizvodnju, promet i usluge u prometu „DASTO-SEMTEL“ Vijeljina), со регистрирано седиште во Бјелина, ул. Рачанска 98, Босна и Херцеговина и “НОВА БХ” друштво со ограничена одговорност Сараево (“NOVA BH” društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo), со регистрирано седиште во Сараево, ул. Плоштад солидарност бр. 10, Босна и Херцеговина, со која Друштво со ограничена одговорност за увоз, извоз, производство, промет и услуги во промет „ДАСТО-СЕМТЕЛ“ Бјелина и “НОВА БХ” друштво со ограничена одговорност Сараево стекнуваат заедничка контрола над трговскиот субјект „Мултиплекс Сервис БХ“ Друштво со ограничена одговорност Сараево („Multiplex Service BH“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo), со регистрирано седиште во Сараево, ул. Бранилаца Сарајева бр. 20, Босна и Херцеговина.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото, го утврди следното:

Друштво со ограничена одговорност за увоз, извоз, производство, промет и услуги во промет „ДАСТО-СЕМТЕЛ“ Бјелина е телекомуникациски оператор во Босна и Херцеговина кој ги обезбедува следниве услуги: (i) интернет; (ii) VPN; (iii) Аудио/Видео пренос; (iv) streaming; (v) продажба на телекомуникациска опрема; и (vi) IPTV услуги.

“НОВА БХ” друштво со ограничена одговорност Сараево е компанија која се занимава со телевизиско емитување на подрачјето на Босна и Херцеговина и на гледачите им нуди забавен и информативен програм. Нова БХ е во крајна сопственост на фондови советувани од БЦ Партнерс. БЦ фондовите се исклучиво финансиски инвеститори, т.е. не се вклучени во секојдневните деловни активности на компаниите во кои инвестираат, со кои управуваат сопствени одбори на директори.

БЦ Партнерс има регистрирано присуство во Република Северна Македонија преку следните индиректно зависни друштва: (i) Тотал ТВ ДОО Скопје, со регистрирано седиште на Булевар ВМРО бр. 3, Центар, Скопје, кое се бави со дистрибуција на медиумски содржини преку DTH техничка платформа, и (ii) ДИРЕЦТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на Орце Николов 68/3, Центар, Скопје, кое се бави со маркетиншки дејности.

Исто така, на територијата на Северна Македонија БЦ Партнерс, преку Јунајтед Груп (United Group), се присутни со обезбедување на следните услуги:

- телевизиски канали кои се емитуваат од страна на поврзани лица, односно реемитуваат од страна на локални оператори, вклучувајќи ги N1, Grand, Cinemania, Sport Klub, Fight Channel, Pikaboo, Vavoom, IDJTV, Lov i Ribolov, Brainz, Nova S итн. (Јунајтед Медиа (United Media));
- услуги за огласување (Кас Медиа (Cas Media));
- телекомуникациски услуги (ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје; минимални приходи на локалниот пазар остваруваат Србија Бродбенд – Српске кабловске мреже д.о.о. Белград (Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o. Beograd) и Телемах д.о.о. Љубљана (Telemach d.o.o. Ljubljana)).

„Мултиплекс Сервис БХ“ Друштво со ограничена одговорност Сараево, по стекнувањето на заедничка контрола над него од страна на Дасто-Семтел и Нова БХ, односно по прибавувањето на одобрувања за предметната концентрација од страна на надлежните органи и исполнувањето на условите од Регулаторната агенција за комуникации на Босна и Херцеговина, би требало да делува на пазарот како потполно функционално друштво за заедничко вложување (*full-function joint venture company*), и врз основа на соодветните регулаторни дозволи би користел радиофреквенциски ресурси потребни за обезбедување услуги на управување со електронска комуникациска мрежа во дигитална земска радиодифузија на територијата на Босна и Херцеговина. Наведените услуги би опфаќале дигитално емитување на радио и телевизиски програми по пат на мрежи на земски предаватели (обезбедување технички услуги на дистрибуција и емитување дигитални телевизиски програми на радиодифузерите).

„Мултиплекс Сервис БХ“ Друштво со ограничена одговорност Сараево нема зависни друштва во Северна Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1 и 2 од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка б б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. Д-р Владимир Наумовски